

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О

ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ АНТИМАЛАРИЦИ СО ТЕРАПИЈА НА РЕВМАТСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

Член 1

Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при антималярици со терапија на ревматските заболувања .

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при антималярици со терапија на ревматските заболувања е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинското згрижување при антималярици со терапија на ревматските заболувања по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за практикување на медицина заснована на докази при антималярици со терапија на ревматските заболувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/15).

Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5499/1
04 мај 2015 година
Скопје

МИНИСТЕР
Никола Тодоров

АНТИМАЛАРИЦИ ВО ТЕРАПИЈА НА РЕВМАТСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

МЗД Упатство

7.06.2013 • последни промени 7.6.2013

MarkkuNakala

- Дози
- Негативни ефекти
- Протективни мерки
- Бременост и лактација
- Референци

ДОЗИ

- Hydroxichloroquine 5 mg/kg./дневно (вообичаено 300мг дневно), Chloroquinephosphate 3мг/кг/ дневно, (вториот се користи многу ретко).
- Ефектите одhydroxichloroquine може да не се постигнат во текот на 2-3 месеци од почетокот на лекувањето.

СПОРЕДНИ ЕФЕКТИ

- Главоболка.
- Кошмари.
- Вертиго.
- Гадење.
- Исип.
- Фотосензитивност (се препорачува заштита на кожата, избегнување на солариум).
- Можност за егзацербација на псориатични кожни лезии.
- Косата може да стане посветла (понекогаш може и да опадне).
- Употребата на hydroxichloroquine може да предизвика депонирање на лекот во корнеата (модел на мачкини мустаќи) или нарушување во акомодацијата. Макуло и ретинопатија можат да доведат до нарушување во видот, дефекти во видното поле и ретко,нарушување во перцепцијата на боите. Во умерени дози (< 6.5мг/кг/дневно) хидрохлорохинот не дава реперкусии на очите.
- Ретко хепатитис иликрвни нарушувања.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ

- Пациентот треба да избегнува прекумерно изложување на сончева светлина.
- Кај пациенти на возраст од 65 години или повеќе, офталмолошки преглед се препорачува кога ќе се започнува со лекувањето за да се нотираат промените, типични за возраста во тој момент, а потоа и на 2-годишни интервали. Кај помлади пациенти кои мораат да го употребуваат лекот подолго од 5 години, потребна е офталмолошка контрола. Имајте предвид дека chloroquine е потоксичен од hydroxichloroquine: ова се однесува на општите несакани ефекти, како и на токсичните ефекти врз ретината.
- Не е потребно лабораториско следење.

БРЕМЕНОСТ И ЛАКТАЦИЈА

- Антималариците не треба да се користат во бременост и за време на доење.

РЕФЕРЕНЦИ

1. Levy GD, Munz SJ, Paschal J, Cohen HB, Pince KJ, Peterson T. Incidence of hydroxychloroquine retinopathy in 1,207 patients in a large multicenter outpatient practice. *Arthritis Rheum* 1997 Aug;40(8):1482-6. [PubMed](#)
2. Weise EE, Yannuzzi LA. Ring maculopathies mimicking chloroquine retinopathy. *Am J Ophthalmol* 1974 Aug;78(2):204-10. [PubMed](#)

Последен пат прегледано за ажурирање на 7.6.2013 • Последна промена 7.6.2013

Article ID: ebm00460 (021.063)

© 2014 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 7.06.2013, <http://www.ebm-guidelines.com>,**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 3 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање во 2016 година.**

**Упатството го ажурираше Доц. Д-р Марија Вавлукис
Координатор Проф д-р Катица Зафировска**